

СООПШТЕНИЕ

(конечна верзија)

Запишување на летен и заверка на зимски семестар
во учебната 2021/22 год.

Почитувани студенти!

Поради настанатите вонредни околности (ковид-заболени) дојде и до некои промени во термините за запишување на летното семестар. Ве известуваме дека последен ден кога ќе може да го направите тоа е **28.02.2022 год.**

Канцеларијата на Студентски прашања ќе ги услужува студентите **од 8:30 до 13:00 часот** секој работен ден.

Со ова Соопштение се заменуваат претходните две.

ВАЖНО: Уписот ќе се врши **со физичко присуство**, во канцеларијата на Студентски прашања на ХЕФ. Ве молиме, имајте на ум дека од вас најпрво се очекува и семестарот веќе да сте го пријавиле **електронски во iKnow!**

Потребни документи:

1. Образец за запишување и образец за заверка на семестар.
2. Доказ за уплата на II. рата за академската година
 - 6.150,00 ден. за редовните студенти, 12.300,00 ден. за тие со кофинансирање и вонредните
 - Средствата да се уплатат според првата мостра на крајот на Соопштението
3. Студентите кои имаат пријавено пракса, доставуваат пријава и потврда. Потпишани од соодветните професори ги доставуваат на Студентски прашања.
 - за стручна пракса потпис од проф. д-р Македонка Стојановска
 - за феријална пракса потпис од вонр. проф. д-р Бојан Симовски.
4. Уплатница за презапишани предмети од парните семестри
 - 205 денари/кредит за редовни, 410 денари/кредит за вонредни и студенти со кофинансирање (согласно Одлука бр. 02-618/2 од 06.09.2017 год.). Мостра од уплатницата за презапишани предмети имате подолу.
5. Уплатница од 100,00 ден. за тетратки. Мостра од уплатницата за тетратки имате подолу.

За студенти што запишуваат **семестар под 20 кредити**:

- Уплата од 2.500,00 за семестар
- Уплата за презапишани предмети по кредит
- Оваа одлука (бр.02-732/2 од 20.10.2017 г.) се однесува за студентите запишани по соодветните студиските програми од 2013. година наваму.

НАПОМЕНА ЗА ЗАДОЦНЕТО ЗАПИШУВАЊЕ:

Запишувањето по назначениот краен рок (16.02.2022 год.) ќе се врши со дополнителен паричен надомест, и тоа:

- 1.000,00 денари, доколку запишувањето е меѓу 1. и 7.март,
- 1.500,00 денари, доколку запишувањето е меѓу 8. и 14.март,
- 2.500,00 денари, доколку запишувањето е после 14.март 2022

Со почит,

Служба за студентски прашања

ХЕФ

Соња (075/258-119)

Дејан (075/258-181)

Прилог: Мостри од потребните уплатници

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	
НАЛОГОДАВАЧ	ПРИМАЧ
НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧ УКИМ - Факултет за шумарски науки, пејзажна, архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
АДРЕСА	Трезорска сметка - Скопје
БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧ	БАНКА НА ПРИМАЧ НБРСМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА	ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5
ДАНОЧЕН БРОЈ ИЛИ (ЕМБГ) X X X X X X X X X X X X X	ИЗНОС МКД Сума (денари)
ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - (ЗАДОЛЖУВАЊЕ)	УПЛАТНА СМЕТКА
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА За упис на летен семестар 2021/22	СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДИНКА КОРИСНИК 1 6 0 0 1 0 4 2 5 1 7 8 8 1 6
ПОТПИС СВОЕРАЧЕН ПОТПИС	ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА 7 2 3 0 1 2 4 1
ДАТУМ НА УПЛАТА X X X X X X X X	МЕСТО НА УПЛАТА ГРАД

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	
ДАТУМ НА ВАЛУТА	
НАЛОГОДАВАЧ	ПРИМАЧ
НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧ УКИМ - Факултет за шумарски науки, пејзажна, архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
АДРЕСА	Трезорска сметка - Скопје
БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧ	БАНКА НА ПРИМАЧ НБРСМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА	ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5
ДАНОЧЕН БРОЈ ИЛИ (ЕМБГ) X X X X X X X X X X X X X X	ИЗНОС МКД * X X X X X X X X
ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - (ЗАДОЛЖУВАЊЕ)	УПЛАТНА СМЕТКА
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА	СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДИНКА КОРИСНИК
За презапишани предмети од летни семестри	1 6 0 0 1 0 4 2 5 1 7 8 8 1 6
ПОТПИС	ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА
СВОЕРАЧЕН ПОТПИС	7 2 3 0 1 3 4 1
ДАТУМ НА УПЛАТА	МЕСТО НА УПЛАТА
X X X X X X X X	ГРАД

НАЛОГ ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ	
ДАТУМ НА ВАЛУТА	
НАЛОГОДАВАЧ	ПРИМАЧ
НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА НАЛОГОДАВАЧ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧ УКИМ - Факултет за шумарски науки, пејзажна, архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“
АДРЕСА	Трезорска сметка - Скопје
БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧ	БАНКА НА ПРИМАЧ НБРСМ
ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА	ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5
ДАНОЧЕН БРОЈ ИЛИ (ЕМБГ) X X X X X X X X X X X X X X	ИЗНОС МКД * X X X X X X X X
ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - (ЗАДОЛЖУВАЊЕ)	УПЛАТНА СМЕТКА
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА	СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК - ЕДИНКА КОРИСНИК
За тетратки	1 6 0 0 1 0 4 2 5 1 7 8 8 1 6
ПОТПИС	ПРИХОДНА ШИФРА И ПРОГРАМА
СВОЕРАЧЕН ПОТПИС	7 2 3 0 1 9 4 1
ДАТУМ НА УПЛАТА	МЕСТО НА УПЛАТА
X X X X X X X X	ГРАД